



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат

СКОПЈЕ

Понеделник, 3 април 1950 година
БР. 6

ГОД. VI

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 дин.

52

УКАЗ

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1948 година што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 31 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1948 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1948 година по Државниот буџет на Народна Република Македонија изнесуваат:

Приходи	— — — —	Дин.	3,972.749.730,65.—
Расходи	— — — —	Дин.	3,812.215.457,75.—
Вишок на приходите	—	Дин.	160.534.272,90.—

Член 2

Државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1948 година ги содржи остварените приходи и извршените расходи по Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1948 год., по дополнителниот Републикански буџет и дополнителните буџети на народните одбори и тоа:

а — по Републиканскиот буџет

Приходи	— — — —	Дин.	2,789.212.168,12.—
Расходи	— — — —	Дин.	2,785.623.172,28.—
Вишок на приходите	—	Дин.	3.588.995,84.—

б — по буџетите на народните одбори и тоа:

1) град Скопје

Приходи	— — — —	Дин.	258.161.387,70.—
Расходи	— — — —	Дин.	204.811.770,68.—
Вишок на приходите	—	Дин.	53.349.617,02.—

2) град Битола

Приходи	— — — —	Дин.	61.321.618,67.—
Расходи	— — — —	Дин.	53.130.835,60.—
Вишок на приходите	—	Дин.	8.190.783,07.—

3) град Куманово

Приходи	— — — —	Дин.	35.373.278,11.—
Расходи	— — — —	Дин.	30.933.934,83.—
Вишок на приходите	—	Дин.	4.439.343,28.—

4) град Охрид

Приходи	— — — —	Дин.	46.442.602,16.—
Расходи	— — — —	Дин.	45.764.585,78.—
Вишок на приходите	—	Дин.	678.016,38.—

5) град Прилеп

Приходи	— — — —	Дин.	42.938.091,19.—
Расходи	— — — —	Дин.	42.937.604,27.—
Вишок на приходите	—	Дин.	486,92.—

6) град Струмица

Приходи	— — — —	Дин.	33,719.650,68.—
Расходи	— — — —	Дин.	33.026.314,31.—
Вишок на приходите	—	Дин.	693.336,37.—

7) град Тетово

Приходи	— — — —	Дин.	24,094.336,65.—
Расходи	— — — —	Дин.	20,101.271,42.—
Вишок на приходите	—	Дин.	3,993.065,23.—

8) град Титов Велес

Приходи	— — — —	Дин.	25,639.358,94.—
Расходи	— — — —	Дин.	23,685.165 —
Вишок на приходите	—	Дин.	1,954.193,94.—

9) град Штип

Приходи	— — — —	Дин.	29,231.692,48.—
Расходи	— — — —	Дин.	25,893.918,17.—
Вишок на приходите	—	Дин.	3,337.764,31.—

10) околија Берово

Приходи	— — — —	Дин.	14,062.588,87.—
Расходи	— — — —	Дин.	13,649.575,25.—
Вишок на приходите	—	Дин.	413,013,62.—

11) околија Битола

Приходи	— — — —	Дин.	40,737.400,11.—
Расходи	— — — —	Дин.	32,216.922,80.—
Вишок на приходите	—	Дин.	8,520.477,31.—

12) околија Брод

Приходи	— — — —	Дин.	15,185.142,11.—
Расходи	— — — —	Дин.	14,003.800,71.—
Вишок на приходите	—	Дин.	1,181.341,40.—

13) околија Гостивар

Приходи	— — — —	Дин.	41,650.662,86.—
Расходи	— — — —	Дин.	88,381.136,72.—
Вишок на приходите	—	Дин.	3,269.526,14.—

14) околија Дебар

Приходи	— — — —	Дин.	18,141.071,15.—
Расходи	— — — —	Дин.	17,784.203, —
Вишок на приходите	—	Дин.	356.868,15.—

15) околија Гевгелија

Приходи	— — — —	Дин.	27,532.120,49.—
Расходи	— — — —	Дин.	23,735.479,50.—
Вишок на приходите	—	Дин.	3,796.640,99.—

16) околија Ѓорче Петров

Приходи	— — — —	Дин.	14,825.290,72.—
Расходи	— — — —	Дин.	12,289.196,80.—
Вишок на приходите	—	Дин.	2,536.093,92.—

17) околија Кавадарци

Приходи	— — — —	Дин.	55,514.583,66.—
Расходи	— — — —	Дин.	40,403.669,20.—
Вишок на приходите	—	Дин.	15,110.914,46.—

18) околија Кичево

Приходи	— — — —	Дин.	17,770.603,44.—
Расходи	— — — —	Дин.	15,634.195,21.—
Вишок на приходите	—	Дин.	2,136.408,23.—

19) околија Кочани			
Приходи	— — — —	Дин.	21,006.441,94.—
Расходи	— — — —	Дин.	10,482.571,49.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	1,523.870,45.—
20) околија Кратово			
Приходи	— — — —	Дин.	14,905.792,13.—
Расходи	— — — —	Дин.	13,098.065,35.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	1,807.726,78.—
21) околија Крива Паланка			
Приходи	— — — —	Дин.	16,316.351,53.—
Расходи	— — — —	Дин.	15,334.606,10.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	981.745,43.—
22) околија Крушево			
Приходи	— — — —	Дин.	9,970.735,39.—
Расходи	— — — —	Дин.	7,902.767,50.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	2,067.967,89.—
23) околија Куманово			
Приходи	— — — —	Дин.	22,315.691,70.—
Расходи	— — — —	Дин.	20,754.998,60.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	1,558.693,10.—
24) околија Охрид			
Приходи	— — — —	Дин.	15,662.217,64.—
Расходи	— — — —	Дин.	14,318.997,35.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	1,344.120,29.—
25) околија Прилеп			
Приходи	— — — —	Дин.	24,374.653,13.—
Расходи	— — — —	Дин.	23,391.122,30.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	983.530,83.—
26) околија Радовиш			
Приходи	— — — —	Дин.	17,543.713,97.—
Расходи	— — — —	Дин.	16,694.646,25.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	849.067,72.—
27) околија Ресен			
Приходи	— — — —	Дин.	19,798.113,77.—
Расходи	— — — —	Дин.	19,458.497,85.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	339.615,92.—
28) околија Свети Николе			
Приходи	— — — —	Дин.	21,992.026,79.—
Расходи	— — — —	Дин.	14,191.703,85.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	7,800.322,94.—
29) околија Скопје			
Приходи	— — — —	Дин.	31,183.316,48.—
Расходи	— — — —	Дин.	29,591.163,07.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	1,592.153,41.—
30) околија Сопче			
Приходи	— — — —	Дин.	22,249.718,84.—
Расходи	— — — —	Дин.	18,712.289,—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	3,537.429,84.—
31) околија Струмица			
Приходи	— — — —	Дин.	21,952.527,24.—
Расходи	— — — —	Дин.	18,497.369,50.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	3,455.157,74.—
32) околија Струга			
Приходи	— — — —	Дин.	27,277.018,31.—
Расходи	— — — —	Дин.	25,593.828,89.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	1,683.180,42.—
33) околија Тетово			
Приходи	— — — —	Дин.	36,993.700,84.—
Расходи	— — — —	Дин.	28,807.433,80.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	8,186.267,04.—
34) околија Титов Велес			
Приходи	— — — —	Дин.	25,236.608,76.—
Расходи	— — — —	Дин.	22,006.215,44.—
Вишок на приходите	— — — —	Дин.	3,230.393,32.—
35) околија Царево Село			
Приходи	— — — —	Дин.	11,695.936,33.—

Расходи — — — — Дин. 10,808.630,42.—
 Вишок на приходите — — — — Дин. 887.305,91.—

36) околија Штип
 Приходи — — — — Дин. 21,023.557,72.—
 Расходи — — — — Дин. 19,564.699,10.—
 Вишок на приходите — — — — Дин. 1,458.858,62.—

Вкупно приходи по буџетите на народните одбори — Дин. 1,183.537.562,53.—
 Вкупно расходи по буџетите на народните одбори — Дин. 1,026.592.285,47.—
 Вишок на приходите по буџетите на народните одбори — Дин. 156,945.277,06.—

Член 3

Се одобруваат сите расходи извршени на терет на буџетот, како и расходите извршени на терет на вишокот од приходите, како што се покажани во завршната сметка на Републиканскиот буџет и во завршните сметки на народните одбори за 1948 година.

Член 4

Државната завршна сметка на Народна Република Македонија е составен дел на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

У. Бр. 5

СКОПЈЕ, 2 февруари 1950 година

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

53

Врз основа чл. 73-тач. 5 од Уставот на Народна Република Македонија и чл. 94-тач. 1 од Општиот дел на кривичниот законик а на предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ донесе

У К А З

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Поради тоа што се со своето поведение и со својата работа покажале дека казните на нив поправително дејствувале, се ослободуваат од понатамошното издржување на изречената главна казна и се пуштаат на слобода следните лица:

1. Стојков Велинов Стојмен; 2. Колев Јованов Никола; 3. Тушев Ефтимов Ѓорѓи; 4. Андонов Борисов Кири; 5. Бојански Јорданов Драган; 6. Митев Манасиев Ѓорче; 7. Каранфилов Васил Димитар; 8. Бошчев Атанасов Васил; 9. Манчев Захов Иван; 10. Асанов Џеџипов Сулејман; 11. Дурмишов Омеров Али; 12. Јусуфов Усеинов Мустафа; 13. Мустафовски Поремов Имер; 14. Арифов Јашар Реџел; 15. Фазлиевски Јусуф Селман; 16. Ацевски Арсов Стојанче; 17. Имам-или Зекиров Ејуп; 18. Поповски Антоан Кирко; 19. Ми-совски Заков Никола; 20. Аврамовски Петров Трајан; 21. Митревски Ристев Здраве; 22. Ристовски Јорданов Ѓорѓи; 23. Ристовски Јорданов Каранфили; 24. Јованов-ски Јончев Мице; 25. Жабјански Димев Трајан; 26. Беновски Софроније Ванчо; 27. Шијаковски Цветанов Стојан; 28. Ајровски Фадилов Тефики; 29. Колмаков-ски Колев Петре; 30. Ахмед Осман Фелми; 31. Вали-

новски Паунов Насе; 82. Доковски Алексов Симо; 83. Божиновски Ташков Мишко; 84. Илиевски Иванов Никола; 85. Илиевски Јованов Петар; 86. Чарковски Климент Јордан; 87. Ристовски Велев Трајко; 88. Писламовски Илиев Сотир; 89. Јанковски Паков Коста; 90. Камчевски Данилов Атанас; 91. Станковски Крстев Благоја; 92. Шабановски Амитов Џемаил; 93. Милевски Јанчев Димитрија; 94. Милевски Димитров Темелко; 95. Здравковски Стојчев Дончо; 96. Сакипов Алиев Ислам; 97. Мемедов Сулејманов Иљаз; 98. Трајков Велков Стојмен; 99. Илиев Величков Владо; 100. Дорев Христов Стојан; 101. Мамутов Реџепов Демурша; 102. Ѓорѓиев Велинов Васе; 103. Гичов Иванов Трајан; 104. Давитков Каранфилов Арсен; 105. Крстев Филов Ки-ро; 106. Ѓорѓиев Николов Вангел; 107. Ѓорѓиев Давитков Ристо; 108. Панков Андонов Симеон; 109. Веселинов Стојанов Ки-ро; 110. Демиров Јусипов Нијаз; 111. Единов Асанов Адем; 112. Симјановски Методијев Стојмир; 113. Селимовски Теримов Ајредин; 114. Ристевски Јончев Ристо; 115. Низамовски Николов Крсте; 116. Јанкуловски Иванов Петко; 117. Михајловски Костов Томе; 118. Ангеловски Илиев Борис; 119. Станковски Крстев Благоја; 120. Земеденовски Беџулов Неби; 121. Ислам-овски Адемов Адем; 122. Тодоровски Тасев Методија; 123. Асановски Идризов Амдија; 124. Шабановски Али-тов Џемаил; 125. Таир Салимов Абедни; 126. Селими Вулфиов Сабри; 127. Салим Ахмедов Исем; 128. Рамадани Фаризов Рамадан; 129. Адеми Шабанов Бари; 130. Сте-фанов Николов Трајче; 131. Фератов Садулов Сејдин; 132. Фејзов Идризов Даут; 133. Стефанов Георгиев Ко-це; 134. Милев Арсов Стефо; 135. Марков Георгиев Дим-ко; 136. Златанов Наков Мите; 137. Зафиров Василев Јован; 138. Данев Христов Стојан; 139. Дафков Мишев Трајче; 140. Давитков Сандов Трајчо; 141. Алиев Осма-нов Ибраим; 142. Трајковски Ристов Ванчо; 143. Марин-ков Јамчев Стојанче; 144. Илиевски Ѓошов Благо; 145. Сакипов Алиев Ислам; 146. Ристовски Стојанов Мар-ко; и 147. Илиевски Николов Милан.

Член 2

Овој Указ влегува во сила веднага.

У. Бр. 12

Скопје, 28 март 1950 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Р. Цунов, с. р.

Претседател,
Б. Фотев, с. р.

54

Врз основа член 70 од Уредбата за данокот на доход (Службен весник на НРМ бр. 3 (49) и Решението на Владата на ФНРЈ за даночните стопи на данокот на доход од 13 јануари 1950 год. (Службен лист ФНРЈ бр. 7) 50 год. а по предлог на Министерот на финансите, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

1. — За пресметување данокот на доход на земјоделските домаќинства се пропишуваат следните стопи:

На даночна основица даночна стопа

преку	до	даночна стопа
12.000	12.000	8
16.000	16.000	8,5
20.000	20.000	9
25.000	25.000	9,5
30.000	30.000	10
35.000	35.000	10,5
40.000	40.000	11
45.000	45.000	11,5
50.000	50.000	12
55.000	55.000	12,5
60.000	60.000	13
65.000	65.000	13,5
70.000	70.000	14
75.000	75.000	14,5
80.000	80.000	15
85.000	85.000	15,5
90.000	90.000	16
95.000	95.000	16,5
100.000	100.000	17
105.000	105.000	17,5
110.000	110.000	18
115.000	115.000	18,5
120.000	120.000	19
125.000	125.000	19,5
130.000	130.000	20
135.000	135.000	20,5
140.000	140.000	21
145.000	145.000	21,5
150.000	150.000	22
155.000	155.000	22,5
160.000	160.000	23
165.000	165.000	23,5
170.000	170.000	24
175.000	175.000	24,5
180.000	180.000	25
185.000	185.000	25,5
190.000	190.000	26
195.000	195.000	26,5
200.000	200.000	27
205.000	205.000	27,5
210.000	210.000	28
215.000	215.000	28,5
220.000	220.000	29
225.000	225.000	29,5
230.000	230.000	30
235.000	235.000	30,5
240.000	240.000	31
245.000	245.000	31,5
250.000	250.000	32

За основица преку 250.000 за секој започнати 20.000 динари последната стопа од предната скала се зголемува со уште 2% но најповеќе до 70%.

Земјоделските домаќинства кои употребуваат наемна работна сила плаќаат поголем данок од пресметаниот по предните стопи и тоа:

а — за 5% ако во текот на една година користат наемна работна сила од 50 до 100 работни дни;

б — за 10% ако во текот на една година користат наемна работна сила од 100 до 150 работни дни;

в — за 15% ако во текот на една година користат наемна работна сила преку 150 работни дни;

Под еден работен ден се разбира работа на едно лице во текот на еден ден.

Од ова зголемување на данокот на доход се исклучуваат оние земјоделски домаќинства кои употребуваат наемна работна сила на релативно кратко време за сезонски работи кои најголем дел од земјоделските домаќинства ги извршуваат со наемна работна сила, домаќинствата кои поради старост, болест или малолетство на своите членови немаат сопствена работна сила, како и домаќинствата кои што во Народно ослободителната борба изгубиле членови способни за работа или кои што имат членови на одслужување војниот рок или на вежба во Југословенската армија.

Како сезонска нема да се смета работа која не мора да се изврши во определеното кратко време. Така за сезонска работа нема да се смета чување на стока, окопавање на лозја и паревка, работа околу тутунот до бербата и слично.

Даночната комисија во секој конкретен случај ќе утврди да ли се работи за сезонска работа и за домаќинствата кои немаат сопствена работна сила поради старост, болест, малолетство на своите членови, домаќинствата кои што изгубиле членови способни за работа во Народно ослободителната борба, или дома-

кинства кои имат членови на одслужење војниот рок или на вежба во Југословенската армија.

II.— Данок на доход од задруги и задругари плаќаат:

1) Земјоделските задруги и тоа:

а — Селските работни задруги на приходите кои што ги делат на задругарите според работата во пропорционална стопа од 3%.

б — останатите земјоделски задруги на приходите кои што ги делат на задругарите според работата — по пропорционална стопа од 4%.

Земјоделските задруги не плаќат данок на оној дел од доходот кој се внесува во задружните фондови без оглед за која цел се овие фондови наменети.

2) Занаетчиските и другите задруги на приходите кои се внесуваат во задружните фондови по пропорционална стопа од 4%, освен на приходите кои се о-

слободени по чл. 27 од Уредбата за данокот на доход на Владата на НРМ, а на приходите кои се делат на задругарите според работата по пропорционална стопа од 5%.

3) Доколку задругите делат на членовите од доходот и спрема нивните удели односно спрема обимот на нивното работење во задругата, на така поделениот доход плаќат данок за 25% понизок од данокот пресметан по стопите за данокот на доход на земјоделските домаќинства.

Во овој случај пресметувањето на данокот се врши според доходот кој средно отпаѓа на едно домаќинство.

III.— За пресметување на данокот на доход на занаетчиските домаќинства се пропишуват следните стопи;

На даночна основица				даночна стопа			
до 6.000				2,5%			
од 6.000— 12.000	150	дин.	+	3%	од основицата преку	6.000	
12.000— 20.000	830	"	+	4%	"	12.000	
20.000— 30.000	650	"	+	5.5%	"	20.000	
30.000— 50.000	1200	"	+	9%	"	30.000	
50.000— 80.000	3000	"	+	14%	"	50.000	
80.000— 120.000	7200	"	+	21%	"	80.000	
120.000— 160.000	15600	"	+	40%	"	120.000	
160.000— 200.000	31600	"	+	65%	"	160.000	
200.000— 250.000	57600	"	+	70%	"	200.000	
преку — 250.000	92600	"	+	75%	"	250.000	

На занаетчиските домаќинства кои се занимаваат со квалитетно занаетчиско производство, како и оние кои се занимаваат со художествени и специјални занаети ќе им се намали пресметаниот данок по предните стопи согласно Решението на Министерот на финансите на НРМ за определување уметнички и специјални занаети и износот на намалувањето на нивниот данок на доход ("Службен весник на НРМ" бр. 19/49 год.)

Занаетчиските домаќинства кои во својата работа користат наемна работна сила ќе плаќат поголем данок од пресметаниот по предните стопи и тоа:

а — за 5% ако користат еден платен работник;

б — за 10% ако користат два платени работници;

в — за 20% ако користат три или повеќе платени работници.

Ова зголемување на данокот не се однесува на оние занаетчиски домаќинства кои се занимаваат со художествени и специјални занаети.

Занаетчиските домаќинства, кои употребуваат

еден платен работник поради старост или брлест на оној кој го води занаетот се исклучуваат од ова зголемување на данокот.

Учениците во стопанството не се сметат за туѓа работна сила.

На занаетчиските домаќинства им се намалува данокот за 5% по овој облик за држање на секој ученик во стопанството на кој учењето не му трајало повеќе од времето предвидено за учење во соодветната струка по постоеќите прописи.

IV.— За пресметување на данокот на доход од останали занимања и имоти се пропишуват две скали на даночна стопа. По првата скала ќе се пресметува данокот на домаќинствата: на лекарите, заболекарите, дентистите, ветеринарите, адвокатите и бабиците. По втората скала ќе се пресметува данокот на сите останали обврзници по овој даночен облик, доколку не се предвидени одделни пропорционални стопи.

Првата скала на даночните стопи на данокот на доход од останалите занимања и имоти гласи:

На даночна основица				даночна стопа			
до 12.000				8%			
од 12.000— 20.000	860	дин.	+	5%	од основицата преку	12.000	
20.000— 30.000	760	"	+	7%	"	20.000	
30.000— 50.000	1.460	"	+	9%	"	30.000	
50.000— 80.000	3.260	"	+	14%	"	50.000	
80.000— 120.000	7.460	"	+	25%	"	80.000	
120.000— 160.000	17.460	"	+	48%	"	120.000	
160.000— 200.000	36.660	"	+	60%	"	160.000	
200.000— 250.000	60.660	"	+	65%	"	200.000	
250.000— 300.000	93.160	"	+	70%	"	250.000	
преку 300.000	128.160	"	+	70%	"	300.000	



СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Злата Такиева Мишеска, од град Скопје подаде против мажот и Таки Глигоров Мишески тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Таки е со непознато местожителство и неизвестен адрес согласно уверението на Народниот одбор на II-реон на град Скопје бр. 5419 од 28-X-1949 год. се повикува да се во петнаесетодневен срок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судот ексофицио го одредува скопскиот адвокат Жика Баждавела, кој ќе го застапува на негови разноси.

I—2—26

Од Околинскиот суд во Скопје Г. 104/49 год.

Џемиле Садик Садикова, од Скопје подаде против мажот си Садик Рамадан Садиков од Скопје сега во неизвестност, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Садик Рамадан Садиков е со непознато местожителство и со непознат адрес, согласно уверението на Градскиот народен одбор III-реон во Скопје бр. 1206 од 8-II-1950 год. се повикува да се во петнаесетодневен срок од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник, во противен случај судот ексофицио го одредува скопскиот адвокат Жика Баждавела кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Околинскиот суд во Скопје, Г-1136/49 год.

I—2—28

Милка Ракитовиќ од Скопје подаде против Мажот си Богољуб А. Ракитовиќ тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот е со непознато местожителство и неизвестен адрес, согласно уверението на Народниот одбор на I-реон — Скопје бр. 24106 од 19-XII-1949 год. се повикува да се во петнаесетодневен срок по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ", јави или одреди свој заступник, во противен случај судов ексофицио го определува скопскиот адвокат Жика Баждавела, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Околинскиот суд во Скопје Г. Бр. 1134/49 год.

I—2—19

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

Флоринка Крстева, од Цапари, Битолска околица, подаде тужба против мажот си Крсте Крлевски, од Цапари сега со неизвестна адреса во Америка, за развод на бракот.

Се поканува тужениот Крсте, да во срок од четири месеци од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави и соопшти на овој суд точната адреса, во противно делото ќе се разгледа во негово отсуствие со одредениот заступник адвокатот Филота Христовски.

Од Околинскиот суд во Битола Гр. 311/49

I—2—20

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Околинскиот суд во Куманово по предложение на Градскиот народен одбор — Куманово е покрената постапка за огласување умрен лицето Бекир Јусеинов Азиевски од Куманово, кој е на неопределен ден во

1944 год. отишол за Прешево со воз кој е нападнал од аероплан, загинал при гарата Табановци така да не се вратил.

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, помошник правен референт при овој суд.

Се поканува исчезналиот до колку е во живот, како и секој оној кој нешто знае за него да во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави на овој суд или на одредениот скрбник, во противен случај по истекот на горниот срок ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. бр. 1008/48 од 10-II-1950 год.

I—2—22

Околинскиот суд во Куманово објавува дека е покрената постапка за огласување умрен лицето Љубомир Спасов Здравковски од град Куманово, кој на ден 3-I-1943 год. е вилен во Љипљан и како војник убиен од германците.

За скрбник му се поставува Страхил Шандев, помошник правен референт при овој суд.

Се поканува напред именуваниот до колку е во живот како и секој оној кој нешто знае за него да јави на овој суд или на поставениот скрбник во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" во противен случај по истекот на горниот срок ќе се смета за докажана смртта на поменатиот и истиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово Р. бр. 3589/47 од 10-II-50 год.

I—2—25

Околинскиот суд во град Куманово објавува дека Кипријан Тодоровски, бивш земјоделец од село Петралица отишол во 1924 год. во Америка на печалба од каде за последните 10 години не се вратил ниту пак нешто се знае за него.

Бидејќи постои законска претпоставка за смртта за тоа а по барањето на внуците му Анѓа М. Герасимова од Страцин и Стевана Вангова Додевска од село Лопате Кумановска околица, е покрената постапка за прогласување за умрен.

Се повикува секој оној кој нешто знае за исчезналиот Кипријан Тодоровски, да во срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави на овој суд или на одредениот старател Страхил Шандев, помошник правен референт при овој суд.

Исто така се повикува и самиот Кипријан Тодоровски ако е во живот да во истиот срок дојде во судот или на кој било друг начин се јави.

Од Околинскиот суд во Куманово Р. бр. 504/48 од 10-II-1950 година

I-2-23

Околинскиот суд во Куманово објавува дека при истиот суд е покрената постапка за огласување умрен лицето Владимир Теодосиев Насковски од Куманово, околица Кумановска кој на ден 16-IV-1944 год. е вилен во село Гаково и тој ден убиен како војник од германците.

За скрбник му е поставен Страхил Шандев пом. правен референт при овој суд.

Се поканува напред именуваниот до колку е во живот, како и секој оној, кој што знае за него, да јави на овој суд во срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" во

противен случај по истекот на овој срок ќе се смета за докажана смрт на горе поменатиот и судот ќе донесе таква позитивна одлука.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. Бр. 1363/48 од 10-II-1950 година. I—2—24

ОКОЛИСКИ СУД ВО РАДОВИШ

По молбата на ЛЕВТЕРКА ЛЕВТЕРОВА КОЦЕВА, од с. Папавница, Радовишка околија, која намерава да поднесе бракоразводна тужба против ЛЕВЧО ТОМЕВ КОЦЕВ, од с. Папавница, околија Радовишка, кој е сега во неизвесност чие место на пребивањето е било на 21.XI. 1944 год. во Дубровник а од јануари 1947 година за него не се знае ништо, се повикува ЛЕВЧО ТОМЕВ КОЦЕВ, да во срок од месец дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на Околинскиот суд во Радовиш, или на неговата жена Левтерка, со својата точна адреса или пак да одреди полномошник кој ќе го заступува во спорот кој ќе се заведе пред судот.

Во противен случај судот ќе му одреди заступник кој ќе го заступува пред судот.

Од Околинскиот суд во Радовиш, 25. I. 1950 год. Р. бр. 50 год. I—1—17

По молбата на Лимона Николова Бојаничева, од с. Смиљанци, Радовишка околија, која намерава да поднесе бракоразводна тужба против НИКОЛА БОЈАЦИКОВ, земјоделец од село Смиљанци, Радовишка околија, кој е сега во неизвесност, се повикува Никола Бојанчев да во срок од триесет дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на Околинскиот суд во Радовиш со својата точна адреса или пак одреди полномошник, кој би можел да го застапува пред судот.

Во противен случај судот ќе му одреди едно лице за заступник во бракоразводното дело.

Од Околинскиот суд во Радовиш, Р. бр. 548/49 год. од 25.I. 1950 г. I—1—18

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Јашар Шасивар, од село Чегране Гостиварска околија подаде бракоразводна тужба против Генаси Јелица Шасивари родена Вугец од Ребња, за развод на бракот.

Бидејќи тужената Јелица родена Вугец, од татко Јосип и мајка Барица родена Хребиш, од Ребња е со неизвестен адрес се поканува да се во петнаесетдневен срок по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник, во противен случај судот и ексофично одредува Велика Јовановска од Гостивар на нејзин трошок.

Од Околинскиот суд во Гостивар на Гр. Д. бр. 31/50 од 11-II-1950 год. I—2—27

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

Околинскиот суд во Ресен со овоа објавува дека по оставинската постапка на пок. Тасе Кипрев бивш од село Сопотско со решение Бр. 16931 од 14-II-1950 год. на Старателскиот орган при Социјалното здравно поверенство во град Ресен за отсутните наследници Панда и Коца Тасеви Кипреви кои се со непознато местожителство, поставен е за старател Киро Т. Кипровски од село Сопотско кој ќе ги заступува се дури истите не дојдат на суд или не именуваат свој полномошник.

Се поканува секој кој нешто знае за боравакот на отсутните, да во срок од 15 дена од публикувањето

то на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави на овој суд.

Истовремено се покануваат и самите отсутни лица ако се во можност да се на судот јават, било лично или писмено, во противно судот оставината ќе ја расправи во нивно отсастие, со изјавата на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во Ресен О. бр. 192/49 од 16-II-1950 год. I—2—36

Околинскиот суд во Ресен со овоа објавува дека по оставинската постапка на пок. Симо Н. Србинов бивш од село Сопотско со решение бр. 17230 од 14-II-1950 год. на Старателскиот орган при Социјалното здравно поверенство во град Ресен, за отсутните наследници Тоде и Мите Симонови Србинови кои се со непознато местопребивалиште, поставен е за старател Киро Машковски од с. Сопотско, кој ќе ги заступува се дури истите не дојдат на судот или не именуваат свој полномошник.

Се поканува секој кој нешто знае за боравакот на отсутните, да во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави во овој суд.

Истовремено се покануваат и самите отсутни лица ако се во можност да се на судот јават, било лично или писмено, во противно судот оставината ќе ја расправи во нивно отсастие, со изјавите на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 193/49 г. од 16-II-1950 год. I—2—37

Околинскиот суд во Ресен со овоа објавува дека по оставинската постапка на пок. Ефтим Ст. Петковски бивш од Ресен со решение бр. 17275 од 14-II-1950 год. на Старателскиот орган при Социјалното здравно поверенство во Ресен, за отсутните наследници Крсте и Сандра Е. Петковски кои се со непознато местопребивалиште, поставен е за старател Славе Л. Доковски од град Ресен, кој ќе ги заступува се дури истите не дојдат на судот или не именуваат свој полномошник.

Се поканува секој кој нешто знае за боравакот на отсутните, да во срок од 15 дена од публикувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави во овој суд.

Истовремено се покануваат и самите отсутни лица ако се во можност да се на судот јават, било лично или писмено, во противно судот оставината ќе ја расправи во нивно отсастие, со изјавите на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 203/49 г. од 16-II-1950 год. I—2—35

Околинскиот суд во Ресен со овоа објавува дека по оставинската постапка на пок. Георги Ст. Пржевски бивш од село Подмочани со решение бр. 15674 од 14-II-1950 год. на Старателскиот орган при Социјалното здравно поверенство во град Ресен, за отсутниот наследник Милаш Г. Пржевски кој е со непознато местопребивалиште, поставен е за старател Јонче Г. Пржевски од село Подмочани, кој ќе го заступува се дури истиот не дојде на суд или не именува свој полномошник.

Се поканува секој кој нешто знае за боравакот на отсутниот, да во срок од 15 дена од публикувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави на овој суд.

Истовремено се поканува и самото отсутно лице

ако е во можност да се на судот јави, било лично или писмено, во противно судот оставината ќе ја расправи во негово отсуствие, со изјавите на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 126/49 г. од 16-II-1950 год. I—2—34

Околинскиот суд во Ресен со оваа објавува дека по оставинската постапка на пок. Васил Ст. Толовски бивш. од село Брајчино со решение бр. 16271/ од 14-II-1950 год. на Старателскиот орган при Социјалното здравно поверенство во град Ресен за отсутниот наследник Никола В. Толовски кој е со непознато местопребивалиште поставен е за старател Ристо Н. Толовски од с. Брајчино, кој ќе го заступува се дури отсутниот не дојде на суд или не именува полномошник.

Се поканува секој кој нешто знае за боровокот на отсутниот да во срок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да јави на овој суд.

Истовремено се поканува и самото отсутно лице ако е во можност да се на судот јави, било лично или писмено, во противно судот оставината ќе ја расправи во негово отсуствие, со изјавите на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во Ресен О. бр. 181/49 од 16-II-1950 год. I—2—32

Околинскиот суд во Ресен со оваа објавува дека по оставинската постапка на пок. Мамуд А. Зекиров бивш. до село Крањи со решение бр. 15673 од 14-II-50 г. на Старателскиот орган при Социјалното здравно поверенство во Ресен, за отсутниот наследник Назлам М. Абдулов кој е со непознато местопребивалиште поставен е за старател Аки М. Абдуловски од село Крањи, кој ќе го заступува се дури отсутниот не дојде на суд или не именува полномошник.

Се поканува секој кој нешто знае за боровокот на отсутниот да во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да јави во овој суд.

Истовремено се поканува и самото отсутно лице ако е во можност да се на судот јави, било лично или писмено, во противно судот оставината ќе ја расправи во негово отсуствие, со изјавите на останалите наследници.

Од Околинскиот суд во Ресен О. бр. 157/49 г. од 16-II-1950 год. I—2—33

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ИНСТАЛАЦИИ "ИНСТАЛАТЕР" СКОПЈЕ

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на финансовото поверенство на Градскиот народен одбор за град Скопје бр. 803 од 14.II.1950 година уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 25 свеска III државното стопанско претпријатие од локално значење под фирма:

ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ИНСТАЛАЦИИ "ИНСТАЛАТЕР" СКОПЈЕ. СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор на гр. Скопје бр. 1076 од 3.I. 1950 година.

Предмет на работа на претпријатието е: да врши инсталирање на водоводни и канализациони инсталации во новите објекти.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Перо Сергиевски, директор на истото претпријатие.

Бр. 803 од 14.II.1950 година.

II—3—53

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДЕКОРАТИВНА УМЕТНОСТ "ДЕКОР БИРО" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на финансовото поверенство на Градскиот народен одбор за град Скопје бр. 795 од 14.II.1950 година, уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење под фирма:

ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДЕКОРАТИВНА УМЕТНОСТ "ДЕКОР БИРО"

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор на гр. Скопје бр. 14373 од 3.I. 1950 година.

Предмет на работа на претпријатието е: да прави нацрти за декорации. Седиштето на претпријатието е во град Скопје.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Љубе Димитровски, директор на истото претпријатие.

Бр. 795 од 14.II.1950 година.

II—3—52

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОЦАЧАРСТВО СКОПЈЕ

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор Скопје бр. 685 од 7.II.1950 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на стр. 23 св. III државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма:

ГРАДСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОЦАЧАРСТВО со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 14358 од 28.XII.1950 г.

Предмет на работа на претпријатието е: обавување на оцачарски услуги во град Скопје.

Административно оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Народниот одбор на град Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Милорад Јовановиќ, директор на истото претпријатие.

Бр. 685 од 7.II.1950 год. на Поверенството за финансии при ГНО Скопје. II—3—51

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. ГРАДСКО АРТИСТИЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ГРАДСКИ ЦИРКУС" СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ.

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 658 од 4.II.1950 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење, на страна 22 св. III државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма:

ГРАДСКО АРТИСТИЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ГРАДСКИ ЦИРКУС" со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 11124 од 3.I.1950 г.

Предмет на работата на претпријатието е: давање претстави од областа на циркусното искуство.

Административно оперативно раководство на претпријатието е: Извршниот одбор на Народниот одбор на град Скопје.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува БОРИС АТКОВ директор.

Бр. 658 од 4.II.1950 год. на Поверенството за финансии при ГНО Скопје.

II—3—42

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ШЕКЕРНИ ИЗДЕЛИЈА И СЛАТКАРСТВО "ПРОГРЕС" СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Денес е извршен упис во регистарот на државните стопански претпријатија при Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии во Битола на страна 58 реден бр. 1 на Градското народно претпријатие за шеќерни изделия и сладкарство "Прогрес" во Битола.

Предмет на работа на претпријатието е: да произведува и изработува секаков вид на шеќерни изделия и разни шурупи, сладка и мармалади, како и да уредува разни сладкарници и продавници за безалкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор во Битола, донесено на своето I-редовно заседание одржано на ден 22—I—1950 год.

Административно оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Битола.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Јованче Настески, во границите на овластувањето во Правилникот за работата на Претпријатието.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СПОРТ" ВО ГРАД ДЕБАР

Извршниот одбор на Народен одбор на Дебарска околија. — Финансов одсек — врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпри-

јатија и чл. 18 од Правилникот на државните стопански претпријатија објавува:

На основание решението на Извршниот одбор на Народниот одбор во Дебарска околија — Финансов одсек Бр. 43 од 26 Јануари 1950 год. записано е во регистарот на државните стопански претпријатија под фирма "СПОРТ" со седиште во гр. Дебар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Дебарска околија Р. Бр. 43 од 26 Јануари 1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да пре работува од сировини кондури и опинци за потребите на населението од градот и околијата.

Административно-оперативно раководство на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор Дебар.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува АНГЕЛОВСКИ КИРОВ СПИРО, Директор-раководител на претпријатието.

Бр. 43 од 26 јануари 1950 година Дебар.

II—3—40

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛОБОДНИ СТОКИ, СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Поверенство за финансии при Градскиот народен одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 491 од 25. I. 1950 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење, на страна 21 свеска III. државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма:

ГРАДСКО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛОБОДНИ СТОКИ со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор за град Скопје бр. 128 од 3. I. 1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: продажба на сите видови слободни стоки текстил, кондури, бои, хемикалии, мебели, железарија, кинкалерија и др.

Административно оперативен раководител на претпријатието е Извршниот одбор на Народниот одбор на град Скопје.

Фирмата ќе ја потпишува Јосифовски Славе, директор, а сите финансиски налози колективно со Талевски Методија шеф на сметководство.

Бр. 491 од 25. I. 1950 год. на Поверенството за финансии при ГНО.

II—2—30

РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НАРОДЕН МАГАЗИН СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД СТРУМИЦА

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор во град Струмица, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Согласно решението на Градскиот народен одбор на град Струмица Број 19301 од 11-I-1950 год. записано е во регистарот на државните стопански претпријатија при овој одбор под фирма:

Трговско претпријатие народен магазин во град Струмица.

Претпријатието го основало Министерството на трговијата и снабдувањето Скопје. Административно оперативен раководител е Главна дирекција на трговските стоваришта и Народните магазини Скопје.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со индустриски, занаетиски, земјоделски, шумски и колонијални произведенија за потребата на широката потрошња.

Седиште на претпријатието е во град Струмица.

Административен оперативен раководител на претпријатието е Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во град Струмица.

Директорот на претпријатието е Николи Бициков кој го полноважно преставува, задолжува во рамките на Правилникот на претпријатието. Од Народниот одбор на гр. Струмица бр. 19301. 2—II—34

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДЕТСКИ РЕСТОРАНТИ "ПИОНЕР" СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии во Битола на страна 59 реден бр. 1 на Градското народно претпријатие за детски ресторанти "Пионер" во Битола.

Предмет за работа на претпријатието е: да организира и уредува детски ресторанти.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор во Битола донесено на своето I-редовно заседание одржано е на ден 22-I-1950 год.

Административно оперативен раководител е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Битола.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Наум Настески во границите на овластуењето во Правилникот за работата на претпријатието. II—2—50

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТРОТ

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ОКОЛИСКОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МИШЕ ЕФТИМОВ" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД КРУШЕВО.

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Крушево во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Околинскиот народен одбор во град Крушево бр. 921 од 31-XII-1949 год. другарот Стојан Нинески службеник од град Крушево е назначен за раководител на Околинското стопанско претпријатие "Мише Ефтимов" со седиште во град Крушево и на должност стапил на 15-I-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор Крушево бр. 921 од 31-XII-1949 год. разрешен е од должност досегашниот раководител на Околинското стопанско претпријатие "Мише Ефтимов" другарот Тома Т. Ангеловски и од 15-I-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Број 1328 од Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии Крушево 2—II—31

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ОКОЛИСКИ РАБОТНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКИ РЕСТОРАНТ СО СЕДИШТЕ ВО ДЕМИРХИСАР

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор на Демирхисарска околија во смисол чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Демирхисарска околија Бр. 17 од 25-I-1950 год. лицето Ристо Јосифовски од село Сладуво околија Демирхисарска, е назначен за директор на Околинскиот службенички ресторант "Пролетер" во Демир Хисар и на должност стапил на 25-I-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластуењето.

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Демирхисарска околија Бр. 11324 од 13-XII-1949 год. разрешен е од должност досегашниот директор Силјан Тупаноски на Службеничкиот работнички ресторант "Пролетер" и од 21-I-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 936 од 31-I-1950 год.

2—II—37

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПЕЧАТ И РЕКЛАМА, СКОПЈЕ.

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор за град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 938 од 1. II. 1950 година разрешен е од должност МИТКО ГЕОРГИЕВСКИ директор на Претпријатието за печат и реклама Скопје, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор назначен е за директор на Градско претпријатие за печат и реклама Скопје, ДУШАН Т. ТРПУШЕВСКИ, кој ќе го потпишува — задолжува и раздолжува претпријатието во границите на овластуението.

Бр. 777 од 13. II. 1950 година

II—3—54

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПТИЦЕВОДСТВО И КУНИЧАРСТВО СКОПЈЕ.

Поверенство за финансии при Градскиот народен одбор на град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје бр. 9 од 10. I. 1950 год. ВАСИЛ ФОТЕВ е назначен за в. д. директор на Градското претпријатие за птицеводство и куничарство Скопје и на должност стапил на 15. I. 1950 год. од кој ден има право да го потпишува — задолжува и раздолжува претпријатието во границите на овластуението.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 9 од 10. I. 1950 година Тодор Димитровски досегашен директор на Градското претпријатие за птицеводство и куничарство Скопје и од 15. I. 1950 год. му престанува правото да го потпишува претпријатието.
Бр. 17 од 25. I. 1950 год. од Поверенството за финансии при ГНО.

II—3—43

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕПУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ОСТРОВО".

Финансовото повереништво при Градскиот народен одбор на град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 936 од 1. II. 1950 година, разрешен е од должност КОЦЕ ИКОНОМОВ директор на Градското земјоделско претпријатие "Острово" од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 936/901 назначен е за директор на Градското земјоделско претпријатие "Острово" Скопје Милева Сабо, кој ќе го потпишува — задолжува претпријатието во границите на овластението.

Бр. 718 од 9. II. 1950 година.

III—3—55

ПРОМЕНА ВО НАЗИВОТ НА ФИРМАТА НА ГРАДСКАТА КАЛАЈЦИСКО-ТЕНЕКЕЦИСКА РАБОТИЛНИЦА "11 ОКТОБРИ" ВО ТЕТОВО

Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор во Тетово во смисла на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Градскиот народен одбор на град Тетово бр. 25480/49 од 16 јануари 1950 година, досегашниот назив на Градската калајциска-тенекециска работилница "11 октомври" во Тетово е променет во "ГРАДСКА МЕТАЛНА РАБОТИЛНИЦА "11 ОКТОБРИ" ВО ТЕТОВО".

Од Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор во Тетово, 2 февруари 1950 година, бр. 1993.

II—2—32

МАЛИ ОГЛАСИ

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија "В" бр. 415110 рег. бр. 1511 издадена од Отсекот на внатрешни работи во Крушево ја огласувам за невалидна — Коста Атанасов Златески од Крушево IV—246—4740

Изгубената лична карта рег. бр. 1091 серија "В" 41091 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Крушево ја огласувам за невалидна — Димитрија Тодоров Штобе од Крушево IV—272—5229

Изгубената лична карта рег. бр. 846 серија "В" бр. 4346 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Крушево ја огласувам за невалидна — Митковски Котев Илија од с. Селце—Крушево IV—138—2630

Изгубената лична карта рег. бр. 8884 серија "В" 43284 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински народен одбор во Крушево ја огласувам за невалидна — Атанасовски Димитрие — Благоја од Крушево IV—390—6126

Изгубената лична карта рег. бр. 1015 серија "В" 41015 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Крушево ја огласувам за невалидна — Вељановски Велија Божи од с. Алдоши — Крушево IV—331—6129

Изгубената лична карта серија "В" 40499 Рег. бр. 499 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кратово ја огласувам за невалидна — Сулиман Абдулов Јусеиноски од село Алдиши — Крушево IV—309—5755

Изгубената лична карта рег. бр. 4559 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околински народен одбор во Кратово ја огласувам за невалидна — Лазаров Василев Стоил од с. Злетово—Кратово IV—270—3691

Изгубената лична карта рег. бр. 6022 сер. "Г" 51033 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински извршен одбор — Кратово ја огласувам за невалидна — Јованов И. Гаврил од с. Злетово—Кратово IV—274—5269

Изгубената лична карта рег. бр. 2433 сер. "Г" 47440 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински извршен одбор — Кратово ја огласувам за невалидна — Јаков Панов Ангел од с. Злетово — Кратово IV—253—4871

Изгубената лична карта рег. бр. 777 серија "Г" 45777 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Кратово ја огласувам за невалидна — Николов Милев Данчо од с. Пробиштип—Кратово IV—324—6012

Изгубената лична карта рег. бр. 6576 серија "Г" 51587 издадена од Поверенството на внатрешни работи на Околински Народен одбор во Кратово ја огласувам за невалидна — Илија Борисов Драгица од с. Трловац — Кратово IV—331—6134

Изгубената лична карта сер. 51275 рег. бр. 6264 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Кратово ја огласувам за невалидна — Драгица Јорданова Синрова од с. Општа — Кратово IV—338—6264

Изгубената лична карта рег. бр. 7449 серија "Г" 52461 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Кратово ја огласувам за невалидна — Гурѓана Стојчева Јакимова од с. Сажулица Кратово IV—342—6345

Изгубената лична карта рег. бр. 7679 сер. "Г" 52691 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околинскиот извршен одбор Кратово ја огласувам за невалидна — Милинова Славкова Миља од с. Кожух — Кратово IV—287—5515

Изгубената лична карта рег. бр. 744 сер. "Г" 45747 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Кратово ја огласувам за невалидна — Јорданов С. Пано од с. Јамките—Кратово IV—308—5749

Изгубената лична карта серија "Г" 51927 Рег. бр. 6915 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околински народен одбор—Кратово ја огласувам невалидна Цветан Трајанов Јованов од село Филиповци—Кратово IV—318—5928

Изгубената лична карта серија бр. 615100 Рег. бр. 16352 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градски народен одбор во Битола ја огласувам невалидна Михајлова Димитрова од село Филиповци—Кратово IV—340—6313

КРИВА ПАЛАНКА

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија "Г" 38831 Рег. бр. 8821 издадена од Поверенството за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Алија Идризов Цавид од Крива Паланка IV—6530—

Изгубената лична карта серија "Р" 84288 Рег. бр. 4279 издадена од Поверенството за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Стојанко Павлов Јованов од село Подрижко — Крива Паланка

Изгубената лична карта серија "В" 73958 Рег. бр. 5905 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Трајко Ристов Велков од село Извор — Титов Велес IV—349—6478

Изгубената лична карта бр. 4743 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Атанас Димитров Желков од Титов Велес ул. Димитар Влахов бр. 149 IV—340—6298

Изгубената лична карта серија "В" 62890 Рег. бр. 2890 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Силе Гошев Петров до Титов Велес ул. Смилевска бр. 22 IV—350—6501

Изгубената лична карта серија "В" 76495 Рег. бр. 8441 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Диме Андреев Николов од село Бањина Титов Велес IV—351—6516

Изгубената лична карта серија "В" 72264 Рег. бр. 421 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Камбер Н. Ракиповски од село Брезлипово — Т. Велес IV—353—6555

Изгубената лична карта серија "В" 78170 Рег. бр. 10116 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Мустафа И. Ибраимов од село Ивановици — Т. Велес IV—355—6591

Изгубената лична карта серија "В" 68285 Рег. бр. 315 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Јанко Андонов Јанковски од село Бистрица—Титов Велес IV—355—6586

Изгубената лична карта серија "В" 72324 Рег. бр. 4271 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Т. Велес ја огласувам невалидна Петре Јорданов Ингатов од село Ораов дол—Титов Велес IV—357—6628

СВ. НИКОЛЕ

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија "В" 93844 Рег. бр. 3848 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Св. Николе ја огласувам невалидна Ибраим Алиов од село Дорфолја — Св. Николе IV—326—6042

Изгубената лична карта серија "В" 93780 Рег. бр. 5780 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Св. Николе ја огласувам невалидна Петре Димитров Јанев од село Повлешенци — Св. Николе IV—341—6319

Изгубената лична карта серија "В" 90992 Рег. бр. 2492 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор—Св. Николе ја огласувам невалидна Дојчин Надев Смилев од село Повлешенци—Св. Николе IV—341—6320

Изгубената лична карта серија "В" 90300 Рег. бр. 28000 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Св. Николе ја огласувам невалидна Марија Атанасова Стефанова од село Ацибегово—Св. Николе IV—342—6337

Изгубената лична карта серија "В" 90699 Рег. бр. 2199 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Св. Николе ја огласувам невалидна Мирко Д. Строимиров од Св. Николе ул. Вера Циривири бр 220 IV—347—6446

СВЕТИ НИКОЛЕ

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта бр. 723 серија "В" 88728 издадена од Поверенството во внатрешни работи при Околински народен одбор во гр. Св. Николе ја огласувам за невалидна — Здравков Пано од с. Аликинци — Св. Николско IV—321—5988

Изгубената лична карта серија "В" 91728 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во гр. Св. Николе ја огласувам за невалидна — Банов Стојанов Лазо од Св. Николе IV—331—6127

Изгубената лична карта бр. 3370 серија "В" 91780 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Св. Николе ја огласувам за невалидна — Асинов Рамаданов Асан од с. Каратманово—Св. Николе IV—321—5988

Изгубената лична карта сер. "В" 94807 бр. 6807 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Св. Николе ја огласувам за невалидна — Миладинов Т. Димитар од с. Павлешенци — Св. Николе IV—330—6119

ЛИЧНИ КАРТИ

КРИВА ПАЛАНКА

Изгубената лична карта бр. 7992 сер. "Г" 38002 издадена од Поверенството на внатрешни работи во К. Паланка ја огласувам за невалидна—Шефедин С. Незиров од К. Паланка IV—326—6046

Изгубената лична карта бр. 891 издадена од Поверенството на внатрешни работи во К. Паланка ја огласувам за невалидна—Дедевски С. Милан од с. Градец—К. Паланка IV—337—6246

Изгубената пратеничка легитимација бр. 193/48 год. издадена од Народното собрание на НРМ во Скопје ја огласувам за невалидна — Стојко П. Ивановски од с. Подржи — К. Паланка IV—328—6072

Изгубената лична карта серија "Г" 37915 Рег. бр. 7905 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Серафим Славев Миленков од село Мождивџак—Кр. Паланка IV—343—6353

Изгубената лична карта серија "Г" 34264 Рег. бр. 861 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кр. Паланка ја огласувам невалидна Стојни Цолев Долев од село Герман—Кр. Паланка IV—347—6443

Изгубената лична карта серија "Г" 30861 Рег. бр. 8648 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кр. Паланка ја огласувам невалидна Стојче Стамовков Јакимов од село Костур — Кр. Паланка IV—346—6416

Изгубената лична карта серија "Г" 33707 Рег. бр. 8648 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кр. Паланка ја огласувам невалидна Ктојмен Стојанов Јованов од село Ранковци — Кр. Паланка IV—346—6417

СТРУМИЦА

Изгубената лична карта серија "Е" 46945 Рег. бр. 995 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Струмица ја огласувам невалидна Киро Георгиев Ристов од село Турново — Струмица IV—265—5099

Изгубената лична карта серија "Е" 47559 Рег. бр. 1579 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Струмица ја огласувам невалидна Коте Василев Митев од село Гродарци — Струмица IV—264—5088

Изгубената лична карта сер. 14803 рег. бр. 11119 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на III реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Селман Азир Рамадан од Скопје ул. 176 бр. 18 IV—348—6454

Изгубената лична карта сер. 36138 рег. бр. 36641 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Реџеп Етем Зекир од Скопје ул. 174 бр. 56 IV—348—6455

Изгубената лична карта серија бр. 20420 рег. бр. 19707 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор на III реон во Скопје ја огласувам невалидна Сефер Идрис Азис од Скопје ул. 213-а бр. 36 IV—348—6456

Изгубената лична карта серија "А" 43236 рег. бр. 44454 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Скопје ја огласувам невалидна Владе Т. Николовски од Скопје ул. Тетовска бр. 2 IV—348—6457

Изгубената лична карта серија 766 Рег. бр. 8061 издадена од Поверенство на внатрешни работи во Скопје ја огласувам невалидна Маргарита Симоновска од Скопје ул. Московска бр. 52 IV—348—6465

Изгубената лична карта серија 28880 Рег. бр. 20881 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор на III-реон во Скопје ја огласувам невалидна Велко М. Косовски од Скопје ул. 86 бр. 18 IV—348—6466

Изгубената лична карта серија 45971 Рег. бр. 971 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Адем Саид Хебиб од село Гуршино — Скопје IV—348—6468

Изгубената лична карта серија 42720 Рег. бр. издадена од Поверенство за внатрешни работи во Скопје ја огласувам невалидна Јакуп Амедов од Скопје ул. 175 бр. 22 IV—349—6472

Изгубената лична карта бр. 70690 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Радовиш ја огласувам невалидна Ристо Коцев Доневски од Радовиш IV—340—6303

Изгубената лична карта серија "Е" 75023 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Радовиш ја огласувам невалидна Бчко Николов Младенов од село Конче—Радовиш IV—350—6496

Изгубената лична карта серија "Е" 75023 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Радовиш ја огласувам невалидна Славјанка Кирикова Павлова од Радовиш ул. Вера Циривири Трена бр. 13 IV—352—6544

КИЧЕВО

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија "Д" 84447 Рег. бр. 2230 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор-Кичево ја огласувам невалидна Паун Трајанов Секулоски од село Премка—Кичево IV—325—6018

Изгубената лична карта серија "Д" 84742 Рег. бр. 729 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Ресен ја огласувам невалидна Паун Трајанов Секулоски од село Добренојец—Кичево IV—331—6135

Изгубената лична карта серија "Д" 85237 рег. бр. 1978 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Шакир Муаремов Стефаноски од Кичево ул. Маршал Тито IV—34—6369

Изгубената лична карта серија "Д" 83009 Рег. бр. 84 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Селим Мухаремов Иљазоски од Кичево ул. Исеин Акијоски IV—343—6370

Изгубената лична карта серија "Д" 84734 Рег. бр. 864 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Шакир Мустафов Растески од Кичево ул. Тане Цалески IV—343—6371

Изгубената лична карта серија "Д" 86637 Рег. бр. 2577 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Абдула Иметов Канзоски од Кичево ул. Исеин Акијоски IV—343—6372

Изгубената лична карта серија "Д" 95221 Рег. бр. 12098 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Исмаил Асанов Гадарески од Кичево ул. Прилепка IV—343—6373

Изгубената лична карта серија "Д" 87710 Рег. бр. 6614 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кичево ја огласувам невалидна Китаи Павлов Грујоски од село Добренојец—Кичево IV—352—6533

ЛИЧНИ КАРТИ

ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Изгубената лична карта серија "А" 7537 Рег. бр. 871 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Горче Петров ја огласувам невалидна Нефи Еминов Мифтар од село Никншта — Г. Петров VI—357—6624

Изгубената лична карта серија бр. 23367 Рег. бр. 2982 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Гевгелија ја огласувам невалидна Спасо Р. Мицев од село Петрово—Гевгелија IV—354—6576

Изгубената лична карта серија "А" 78416 Рег. бр. 3416 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Горче Петров ја огласувам невалидна Ново Танасовски од Горче Петров IV—184—3535

Изгубената лична карта серија "А" 75186 Рег. бр. 186 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Горче Петров ја огласувам невалидна Изахир Ајдин Рамадан од село Кондово—Горче Петров IV—184—3536

Изгубената лична карта серија "А" 76402 Рег. бр. 2402 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Горче Петров ја огласувам невалидна Акиф Адем Шабанов од село Ласкарци — Горче Петров IV—196—3761

Изгубената лична карта серија "А" 76619 Рег. бр. 1619 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Горче Петров ја огласувам невалидна Стеван Јованов Јанковски од село Волчидол—Горче Петров IV—196—3763

Изгубената лична карта Рег. бр. 4209 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Горче Петров ја огласувам невалидна Разим Зекир Саид од село Божана—Горче Петров IV—202—3862

БРОД

Изгубената лична карта серија "Б" 91036 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Брод ја огласувам невалидна Данило Лазов Гуроски од село Слатино — Брод

Изгубената лична карта серија "Б" 91868 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Брод ја огласувам невалидна

скиот народен одбор во Брод ја огласувам невалидна Осман Асанов Османовски од село Саждево — Брод
IV—342—6341

Изгубената лична карта серија бр. 90501 Рег. бр. 501 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Брод ја огласувам невалидна Душан Т. Конески од село Крапа — Брод
IV—353—6564

ДЕБАР

Изгубената лична карта серија "Д" 73622 Рег. бр. 8619 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Дебар ја огласувам невалидна Аврамов Азисов Папранику од село Папрани — Дебар
IV—330—6121

Изгубената лична карта серија "Д" 69927 Рег. бр. 4924 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна Амидан Максудов Кадриовски од село Мало Папраник — Дебар
IV—341—6325

БЕРОВО

Изгубената лична карта Рег. бр. 3146 серија "Г" 90871 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Берово ја огласувам за невалидна — Пиличовски Стојанов Вангел од с. Двориште — Беровско
IV—285—5481

Изгубената лична карта серија "Г" 75293 бр. 293 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински извршен одбор во Царево Село ја огласувам за невалидна — Теоковски Михаил од с. Пехчево — Беровско
IV—308—5747

Изгубената лична карта бр. 4793 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна — Димитар Трендафилов Димитров од с. Владимирова — Берово
IV—329—6105

Изгубената лична карта ја огласувам невалидна — Бајрам Махбудоски од село Страгомиште — Кичево
IV—247—4760

Изгубената лична карта серија "Д" 88153 Рег. бр. 4378 издадена од Поверенство за внатрешни работи — Кичево ја огласувам невалидна Новески Исков Тихомир од село Тајмиште — Кичево
IV—256—4926

Изгубената лична карта серија "Д" 88264 Рег. бр. 6315 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево — ја огласувам невалидна Сулоски Бајрамов Суло од село Длапкино Дол-Кичево
IV—253—4861

КИЧЕВО

Изгубената лична карта серија "Д" 87027 Рег. бр. 2043 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кичево ја огласувам невалидна Силјан Штерјов Станковски од село Цер — Кичево
IV—272—5228

Изгубената лична карта серија "Д" 92148 Рег. бр. 9863 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Далевски Далипов Бурханурин од Кичево
IV—254—4881

Изгубената лична карта серија "Д" 88779 Рег. бр. 4811 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Исџамовски Арифа Бафтир од село Зајас — Кичево
IV—244—4697

Изгубената лична карта серија "Д" 87095 Рег. бр. 6581 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево ја огласувам невалидна Ферат Беадинов Џеманловски од село Тујин — Кичево
IV—244—4696

Изгубената лична карта серија "Д" 93330 Рег.

бр. 10338 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кичево ја огласувам невалидна Питомир Стојков Миноски од село Добреноец — Кичево
IV—180—3463

Изгубената лична карта серија "Г" 92562 Рег. бр. 4709 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Берово ја огласувам невалидна Никола Јованов Јанчески од село Смојмирово — Берово
1 IV—341—632

Изгубената лична карта серија "Г" 93494 Рег. бр. 5380 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Берово ја огласувам невалидна Илија Николов Багашовски од село Ретево — Берово
IV—343—6359

Изгубената лична карта серија "Г" 89013 Рег. бр. 86 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Берово ја огласувам невалидна Гаврил Иванов Каламатески од Берово
IV—164—3145

Изгубената лична карта серија "Г" 92161 Рег. бр. 4584 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Берово ја огласувам невалидна Оливера Димитрова Цреткова од село Пехчево — Берово
IV—189—3621

Изгубената лична карта Рег. бр. 4542 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Берово ја огласувам невалидна Стојчо Трендафилов Димитров од село Владимирова — Берово
IV—189—3635

Изгубената лична карта сер. "Е" 71707 Рег. бр. 1707 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Радовиш ја огласувам за невалидна — Сулеман А. Ибраимов од с. Тополина — Радовиш
IV—275—5284

Изгубената лична карта бр. 1784 сер. "Е" 71784 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Радовиш ја огласувам за невалидна — Атанасов И. Димитар од Радовиш
IV—282—5429

Изгубената лична карта 71051 Рег. бр. 1051 издадена од Отсекот на внатрешни работи ја огласувам за невалидна — Садиков Реџепов Алија од Радовиш
IV—286—5497

Изгубената лична карта Рег. бр. 3404 бр. серија "Е" 73404 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински народен одбор — Сулејманов Салијов Кадри од с. Ари Коч — Радовишко
IV—305—5682

Изгубената лична карта серија "Е" 70619 Рег. бр. 619 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Радовиш ја огласувам за невалидна — Далдунова Коцева Славка од Радовиш. IV—282 5418

Изгубената лична карта бр. 70690 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Радовиш ја огласувам невалидна Ристе Коцев Донески од Радовиш.

ТИТОВ ВЕЛЕС

Изгубена лична карта серија "В" 73834 Рег. бр. 5779 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Арсо Ристов Арсоски од село Крајница Титов Велес IV—348—6463

Изгубената лична карта Рег. бр. 11157 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Т. Велес ја огласувам невалидна Лија М. Домурџанова од село Убово — Т. Велес
IV—349—6470

Данок на предната скала ќе се пресметува само на приходи кои произлегуваат од лекарска, заболекарска, дентистичка, ветеринарска, бабичка и адвокатска пракса како и приходите од пајтонџиски и автотаксни занимања. Доколку овие лица имаат и приходи од

имоти, на овие приходи данокот ќе им се пресметува одделно по втората скала на данокот на доход од останали занимања и имоти.

Втората скала на даночната стома на данокот на доход од останали занимања и имоти гласи:

На даночна основица				даночна стома	
до 12.000				6—10%	
од 12.000—20.000	1.200 дин.	+	18%	од основицата преку	12.000
20.000—30.000	2.400	"	20%	"	20.000
30.000—50.000	4.640	"	30%	"	30.000
50.000—80.000	10.640	"	40%	"	50.000
80.000—120.000	22.640	"	60%	"	80.000
120.000—160.000	46.640	"	70%	"	120.000
160.000—200.000	74.640	"	80%	"	160.000
200.000—250.000	106.640	"	85%	"	200.000
преку —250.000	149.140	"	90%	"	250.000

V.— Насачите, тестерашите, уличните продавци на весници, вистачите на чевли и слични работници плаќаат данок во следните износи:

а) во места до 5.000	жители 100	динари годишно
б) во места до 20.000	жители 150	" "
в) во " " 50.000	" 200	" "
г) во " " 100.000	" 300	" "
д) во преку 100.000	400	" "

2) Добитници на опклади на трки и спортеки и други приредби по стопа од 10%;

3) Патувашти забави радњи 3% од извршениот промет и

4) Сите останали патувашти радњи во стален годишен износ од 400 динари.

Се овластува Министерот на финансите да пропишува поблиски напатствија за прилагање на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија" со тоа да по овие стопа се извршува облагањето на данокот на доход за 1949 година.

Бр. 484, од 10 февруари 1950 год.

Претседател на Владата на НРМ,

Л. Колиневски с. р.

Министер на финансите на НРМ

Л. Цамбаз с. р.

55

Врз основа на чл. 83 став 1 од Општиот закон за занаетството ("Служ. лист на ФНРЈ" бр. 49/49), — донесувам

НАРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ ЗАНАЕТСКИ РАДЊИ, СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КОИ ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ СПРЕМА ОДРЕДБИТЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТСТВОТО

I

Сите лица, кои што на 9. јули 1950 год., како ден на влегување во сила на Општиот закон за занаетството, водиле приватна занаетска радња на свое име а не ги исполнуваат условите кои што се спрема одредбите на овој закон потребни за водење на таква радња должни се во срок од една година од влегувањето во сила на законот, т.е. најкасно до 9. јули 1950 год. да ги ликвидираат тие свои радњи, до колку до истиот срок не ги исполнат условите прописани со Општиот закон за занаетството.

II

Лицата од точка I на оваа наредба должни се до **ограничениот срок — 9. јули 1950 година** да престанат со водењето на своите занаетски радњи и, истовремено

престанокот на работата да го пријават на извршниот одбор на територијално надлежниот околински односно градски народен одбор, каде што им биле радњите регистрирани. Кон пријавата за престанок на радњата треба да се приложи и последната дозвола за водење на радњата.

III

По поднесаната пријава за престанок на радњата, извршниот одбор на надлежниот околински односно градски народен одбор ќе донесе решение за бришење на дотичната радња од регистрот на приватните занаетски радњи и тоа бришење ќе го забележи во регистрот.

IV

Извршните одбори на околинските односно градските народни одбори по службена должност ќе донесат решение за бришење од регистрот на приватните занаетски радњи и за одземање на доволите на занаетчиите од точка I на оваа наредба, доколку сами во напред одредениот срок не ги одјават своите радњи.

Против решението за бришење од претходниот став, недоволната страна може да изјави жалба преку истиот одбор до повисокиот државен орган во срок од осум дена од денот на приемот на решението.

V

Извршните одбори на обласните народни одбори

се издадат на подрачните народни одбори напатствие за спроведување на оваа наредба.

VI

Оваа Наредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во "Службен весник на НРМ".

Бр. 3143,27-III-1950 година

Министер на комуналните работи
Љубо Зафиров с. р.

56

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — надлежно по чл. 13, буква г. од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на "Географското друштво на Народна Република Македонија" со седишта во гр. Скопје донесува следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА "ГЕОГРАФСКОТО ДРУШТВО НА Н.Р.М." СО СЕДИШТЕ ВО ГР. СКОПЈЕ

Одобрува оснивањето и работата на "Географското друштво на Народна Република Македонија" во седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Такса по Тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите и наплатена.

Решено во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје на ден 27 декември 1949 година под IV. бр. 24349/49.

II-3-47

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ".

Се известуват претплатниците на "Службен весник на НРМ", дека при испраќањето на сумите преку Народната банка треба на самиот чек да напишат својата јасна адреса, а на грбот на чекот кај што стојат думите "Соопштенија до сопственикот на сметката во врска со уплатата" да наведат — за која година се уплатува сумата и зошто.

Во колку е извршена некоја промена на називот или адресата на претплатникот, треба веднага да се известат администрацијата на овој весник, за да може да се изврши исправка во картонот на претплатникот.

Како извесен број претплатници од 1949 год. не ја подмириле претплатата за таа година, се молат да ја подмират најкасно до месец мај оваа година.

Во колку некој претплатник тоа не го стори, испраќањето на весникот ќе се обустави а самиот предмет ќе се предаде на Државната арбитража на НРМ.

Претплатниците за 1950 год. претплатата треба да ја подмират до крајот на второто тромесечие оваа година.

Ракописите кои се праќаат до редакцијата на овој весник, треба да бидат испраќани во дупликат и јасно откуцани на писака машина.

Од Дирекцијата на
"Службен весник на НРМ",

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
52 Закон за државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1948 година	37
53 Указ за помилување осудените лица — —	38
54 Решение за даночните стопи на данокот на доход — — — — —	39
55 Наредба за одредување рокот за ликвидација на приватните занаетчиски радњи сопствениците на кои што не ги исполнуваат условите спрема одредбите на Општиот закон за занаетчиството — — — — —	41
56 Решение за оснивање и работата на Географското друштво на НРМ со седиште во град Скопје — — — — —	42